



ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА ТЕХА ДОО ТЕТОВО

(<https://www.obucametro.mk/>)

Што се колачиња?

Колачињата се мали текстуални датотеки што веб страницата која ја посетувате ги поставува на вашиот компјутер или мобилен уред заради чување на информации за вашата посета. Овие текстуални датотеки можат да бидат прочитани од страна на веб страниците кои ги посетувате и да помогнат во вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите истата веб страница. Колачињата се „пасивни“ бидејќи содржат информации кои вашиот пребарувач може да ги поврати, но не содржат програми, вируси или малициозен софтвер. Колачињата обично истекуваат по одреден временски период, кој може да биде во траење од неколку минути до повеќе од една година.

Постојат разни видови колачиња и тие обично се сортираат според времетраењето, доменот на кој припаѓаат и намената (целта):

Колачињата според времетраењето може да се поделат во две категории: „за време на сесијата“ и „трајни (упорни)“.

- Колачињата за време на сесијата се привремени и се бришат кога ќе го затворите пребарувачот или по одреден период на неактивност.
- Трајните колачиња остануваат на вашиот компјутер до датумот на истекување/времето утврдено од креаторот на колачињата.
- Колачињата според доменот на кој припаѓаат, се поделени на:
- Колачиња кои се поставени од сопственикот на доменот што се посетува, односно ТЕХА ДОО и
- Колачиња кои се поставени од трети страни, од друг домен освен оној што го посетил корисникот.

Повеќе информации за видот на колачињата што ги поставува ТЕХА ДОО според намената (целта) може да прочитате во делот Колачињата што ги поставуваме.

Што прават колачињата?

Колачињата можат да содржат многу видови информации за вашата посета на одредена веб страница, но најчесто се користат за чување на избраните преференции, како што се јазик, големина на фонт, содржина на кошничката, поставки за приватноста и состојба на најавување. Колачињата не содржат лични или приватни податоци за вас, но можат да соберат информации за вашите навики на пребарување. Во најголем дел, колачињата го подобруваат вашето корисничко искуство со пребарувањето со тоа што спречуваат постојано да ја одбирате истата опција секогаш кога посетувате некоја страница.



Меѓутоа, веб страниците исто така користат колачиња кои служат за рекламирање согласно вашите интереси врз основа на избраните преференции или содржината на страниците што сте ги посетиле. Од овие причини, некои веб корисници ги бришат или одбиваат одредени типови на колачиња, односно колачиња од одредени страници.

Дали можам да ги избришам колачињата?

Да, можете да ги прегледате колачињата зачувани на вашиот компјутер и да ги избришете некои или сите. Сепак, секој пребарувач има различна постапка за таа цел. Имајте предвид дека во некои случаи, бришењето на колачиња ќе влијае на вашето корисничко искуство при повторна посета на некоја страница. На пример, можеби ќе бидете принудени повторно да се најавите, или предметите додадени во вашата кошничка ќе исчезнат.

Може ли да го поставам пребарувачот да ги блокира колачињата?

Да, повеќето пребарувачи ви дозволуваат да наведете кои видови колачиња ги прифатите или ќе ги одбиете сите колачиња. Бидејќи секој пребарувач е различен, еве неколку од најчестите:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Opera
- Apple Safari

Да го оневозможите следењето од Google Analytics на сите веб страници, посетете ја <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>.

При посета на некои страници може да видите порака за предупредување која ви препорачува да ги прифатите колачињата заради оптимално искуство со пребарувањето.

Како ги користиме колачињата?

Ние ги користиме колачињата на различни начини со цел да го подобриме вашето корисничко искуство на нашата страница, деталите се наведени подолу.

Колачињата што ги поставуваме

Неопходни

Непоходните колачиња ја прават страницата употреблива, односно овозможуваат основни функции, како што се навигација на страницата и пристап до



заштитените подрачја. Obuca Metro користи колачиња кои се неопходни за правилно функционирање на нашата веб-страница за да овозможат одредени технички функции и за да обезбедат позитивно корисничко искуство. Повеќе информации за политиката за колачиња дознајте на линкот.

Статистички

Статистичките колачиња со анонимно собирање и испраќање на податоци им помагаат на сопствениците на сајтовите да разберат како посетителите комуницираат со страната. Ова се колачиња кои овозможуваат Obuca Metro да прави веб анализи, т.е. анализа на користењето на нашата страна и мерење на посетеноста, која Obuca Metro ја применува за подобрување на квалитетот и содржината на понудените услуги. Повеќе информации за политиката за колачиња дознајте на линкот.

Маркетинг

Маркетинг колачињата се користат за следење на посетителите преку веб страниците. Тие се користат за прикажување на соодветни реклами за корисниците и нивно поттикнување да учествуваат, што е важно за издавачите и за рекламирањето на трети лица. Obuca Metro користи Google Analytics колачиња ads/ga-audiences и collect, и Facebook колачиња. Повеќе информации за политиката за колачиња дознајте на линкот.

- Повеќето колачиња што ќе ги сретнете при пребарување на веб страницата на Obuca Metro се сметаат за колачиња на „трети страни“. Ова значи дека веб страницата Obuca Metro користи функции обезбедени од надворешни провајдери, како што се Facebook или Google кои ги поставуваат колачињата. Колачињата од трети страни сами по себе не се поразлични од колачињата поставени од Obuca Metro. Единственото нешто што треба да се има предвид е дека надворешниот провајдер, а не Obuca Metro, одредува кој тип на податоци се зачувуваат и како се користат.
- Најчестиот вид колачиња што се користи на веб страницата на Obuca Metro се поставени од Google Analytics, кои ни обезбедуваат статистички податоци за трендовите на користење и ни помогат во донесувањето на одлуки за тоа кои видови на содржини се најпопуларни.

Колачиња кои се користат од страна на Obuca Metro



Неопходни колачиња поставени од Obucametro

Назив на колачето	Кој го поставува	Опис и цел	Период на траење
NBPHPSESSION	obucametro.mk	Колаче врз основа кое се препознава сесијата на анонимен корисник (не прибира никаков личен податок)	1 ден
PROMOMODAL	obucametro.mk	Проверува дали е поминат временски интервал повторно да се покрене рорип baner, пријави за newsletter, subscribe или html baner	1 ден
EXITSLIDERMODAL	obucametro.mk	Проверува дали корисникот сака повторно да види рорип baner кој се активира кога со курсорот излегувате од видливиот простор на страницата	7 дена
SITE_COOKIE_INFO	obucametro.mk	Проверува дали корисникот е согласен со условите за користење на сајтот	1 година
SITE_COOKIE_INFO_ALERT	obucametro.mk	Проверува дали корисникот е согласен со условите за користење на сајтот	1 година
ORDER_TYPEVIEW	obucametro.mk	Памти избраниот приказ на листа на производи	10 дена
ORDER_TYPESEARCH	obucametro.mk	Памти дали корисникот сака автоматски да применува измени	10 дена

		на филтрите на листа на производи	
ORDER_LIMIT	obucametro.mk	Меморира избран број на производи во листа на производи по страна	10 дена
ORDER_SORT	obucametro.mk	Меморира избрани врста на производи во листа на производи	10 дена
ORDER_SORT	obucametro.mk	Памти дали е отворен или затворен инфо банер на детали на производ и во корпа	1 ден
MOBILE_COOKIE_BANER	obucametro.mk	Проверува дали корисникот сака повторно да види роуп baner за превземање на android и IOS апликација кои се појавуваат на сајтот преку мобилни уреди	1 година
RESETCONFIRMCOKIE	obucametro.mk	Служи како индикатор да се избришат стари GDPR колачиња поради миграција на нови начини на вчитување колачиња за GDPR	1 година